

МСФИ КОНСАЛТИНГ - ДЕКЕМВРИ 2024

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ БРОЈ 5/2024-8 ЧАСА НА 13 ДЕКЕМВРИ И 20 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА

Време	Тема	Предавачи и КПУ часови
08:45 09:30	Најавување во системот за следење на КПУ обуката	
	СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА	
09:30 10:30	🔗 ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА - СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИС И СМЕТКОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА РАЗЛИКИТЕ ПО ПОПИС ➤ Пописот како предуслов за точно и објективно презентирање на средствата и обврските во годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година ➤ Извештајот за извршен попис за 2024 година како сметководствен и даночен документ и доказ за настанат деловен настан ➤ Усогласување на сметководствената со фактичката состојба по пописот за 2024 година ➤ Специфичности во вршење на пописот на нематеријалните средства ➤ Специфичности во вршење на пописот на недвижностите, постројките и опремата ➤ Неупотребливост кај постојаните средства (расходување) и обезбедување согласност од УЈП за неотпишаната вредност ➤ Специфичности во вршење на пописот на долгорочните и краткорочните финансиски средства ➤ Специфичности во вршење на пописот на долгорочните и краткорочните побарувања ➤ Специфичности во вршење на пописот на залихите (анализа на застареноста на залихите и слабо движечки залихи) ➤ Сметководствено евидентирање на разликите по попис ➤ Специфичности во вршење на пописот на паричните средства на сметките во банка и во благајна ➤ Специфичности во вршење на пописот на долгорочните и краткорочните обврски ➤ Каков е даночниот третман на залихите кои се расипани, со поминат рок, застарени или се оштетени (кало, растур, крш и расипување) ➤ Даночен третман на залихите на производи кои се дадени за тестери и примероци ➤ Даночен третман на отписот на залихи на производи за кои постои полициски записник за настаната кражба ➤ Даночен третман на кусокот во 2024 година (од аспект на ДДВ, данок на добивка и данок на личен доход) ➤ Одговори на прашања	Жарко Михајловски Ивица Марчевски 1,5 КПУ часа (60 минути)

МСФИ КОНСАЛТИНГ - ДЕКЕМВРИ 2024

Време	Тема	Предавачи и КПУ часови
	СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА	
10:30 11:30	🔗 ПРИМЕНА НА МСС 10 - НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ И НА ОДДЕЛ 32 ОД МСФИ ЗА МСЕ ➡ Која е целта на примената на МСС 10 и на Оддел 32 - Настани по периодот на известување при изготвувањето на годишната сметка за 2024 година ? ➡ Кои се корективни настани по периодот на известување ? ➡ Кои се некорективни настани по периодот на известување ➡ Каков е сметководствениот третман на корективните и некорективните настани по периодот на известување ? ➡ Што значи обврската на друштвата дека своите финансиски извештаи треба да ги изготвуваат врз основа на претпоставка за континуитет ? ➡ Какви се обврските на друштвата доколку е загрозувана претпоставката за континуитет на друштвото (раководството има намера да го ликвидира друштвото или да престане да работи, или не постои друга реална алтернатива, освен друштвото да престане да работи) ? ➡ Даночен третман на настаните по периодот на известување ➡ Практични примери во имплементацијата на МСС 10 и Оддел 32 од МСФИ за МСЕ ➡ Одговори на прашања	Жарко Михајловски Ивица Марчевски 1,5 КПУ часа (60 минути)
11:30 11:50	Пауза (20 минути)	
	СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА	
11:50 12:50	🔗 СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ВО ПРИМЕНАТА НА МСС 16 - НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА ➡ Мерење и почетно признавање на недвижностите, постројките и опремата (примена на МСС 16) ➡ Вреднување на недвижностите, постројките и опремата - мерење по признавање (трошочен модел или модел на ревалоризација) ➡ Утврдување на објективната вредност кај основните средства ➡ Изградба на основни средства во сопствена режија ➡ Како да се постапи при збирни набавки на недвижности, постројки и опрема ? ➡ Дополнителни вложувања во недвижности, постројки и опрема (тековни и инвестициони вложувања) ➡ Концепт на обезвреднување - признавање на загуба (даночни импликации) ➡ Кои се индикатори на обезвреднување кај основните средства ➡ Одговори на прашања	Ивица Марчевски Жарко Михајловски 1,5 КПУ Часа (60 минути)

МСФИ КОНСАЛТИНГ - ДЕКЕМВРИ 2024

Време	Тема	Предавачи и КПУ часови
	ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ	
12:50 13:50	➤ ПРЕФАКТУРИРАНИТЕ ТРОШОЦИ ОД АСПЕКТ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ПРОМЕТ ИЛИ ПРООДНА СТАВКА) - СМЕТКОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН ➤ Што преставуваат префактурираните трошоци ? ➤ Какви се правните односи помеѓу лице задолжено за плаќање и примател на плаќање ? ➤ Каков е ДДВ третманот на префактурираните трошоци во следните случаи: ➤ Префактурирања на трошоци врз основа на Договор за закуп ➤ Префактурирање на трошоците за сместување и деловен ручек на друг субјект ➤ Префактурирање на банкарски услуги ➤ Префактурирање на трошоци за телефон ➤ Надомест на трошоци кои се сметаат како дел од нова испорака на добра или услуги ➤ Фактурирање на услуги за одржување на компјутерска опрема ➤ Рефундирање на трошоците на сервисирање за изнајмено товарно возило ➤ Префактурирање на трошоците врзани со лизинг на возила ➤ Префактурирања на такси и други јавни давачки ➤ Префактурирања на издатоци за организиран настан ➤ Каква е сметководствена и даночна евиденција на префактурираните промети ? ➤ Одговори на прашања	Амела Реџепагиќ Дрбова Жарко Михајловски 1,5 КПУ Час (60 минути)
13:50 14:10	Пауза (20 минути)	
	ОРГАНИЗАЦИСКИ И ДЕЛОВНИ ЗНАЕЊА И КОРПОРАТИВНО ПРАВО	
14:10 15:30	➤ ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ - ЗАСТАРЕНОСТ НА ПОБАРУВАЊАТА И ПРЕКИНУВАЊЕ НА РОКОТ НА ЗАСТАРУВАЊЕ ➤ Настапување на застареност ➤ Обезбедени побарувања и споредни побарувања ➤ Застареност и преклузивни рокови ➤ Општ рок на застареност ➤ Посебни рокови на застареност (повремени побарувања, меѓусебни побарувања од договор во прометот на стоки и услуги, побарување на закупнина, побарување на надомест на штета, едногодишен рок на застареност, побарувања утврдени пред судот или пред друг надлежен орган, рокови на застареност кај договорите за осигурување) ➤ Застој на застареност ➤ Прекин на застареност ➤ Застареноста според други закони (Застарување на побарувањата од работен однос, Застареност на утврдување и наплата на даноци?) ➤ Одговори на прашања	Александар Крстески 2 КПУ часа (80 минути)

МСФИ КОНСАЛТИНГ - ДЕКЕМВРИ 2024

☒ Предавачи:

✎ Жарко Михајловски,

✎ Амела Реџепагиќ Дрובהва,

✎ Ивица Марчевски,

✎ Александар Крстески екстерен предавач адвокат од Адвокатско друштво
АПОСТОЛСКА, АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје

☒ Регистрација за КПУ обуката треба да се направи преку: www.msfi.com.mk

☒ Онлине КПУ обуката се спроведува преку платформата Livewebinar

☒ Најавување за следење на КПУ обуката од 8:45 до 09:30 часот; Почеток на КПУ обуката
од 09:30 часот

☒ Паузи: 11:30 до 11:50 и 13:50 до 14:10

☒ Времетраење на КПУ обуката од 09:30 часот до 15:30 часот 8 КПУ часа)

☒ Секој посетител добива Прирачник за КПУ во електронска форма

☒ Надомест за КПУ обуката.....2.360 денари (со ДДВ)

☒ Плаќањето се врши задолжително однапред на следната сметка:

210-0676392801-76 НЛБ Банка АД - Скопје

☒ Информации: ☎ 02/3 112 323 ☎ 02/3 112 334 ☎ 070 317 142 ☎ 070 333 713

www.msfi.com.mk e-mail: info@msfi.com.mk